



Врз основа на член 27 од Статутот на Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво а.д. Скопје, Политиката за управување со Сава Осигурителната Групација , Собранието на акционери на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, на својата седница одржана на 29.03.2023 година, донесе:

**Кодекс за добро корпоративно управување на  
Сава пензиско друштво а.д. Скопје**

Скопје, 2023

## **Содржина**

1.	Вовед.....	3
2.	Правила за добро корпоративно управување .....	3
2.1.	Квалификации, знаења и одговорности кои ги поседуваат членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица	3
2.2.	Професионални стандарди и корпоративни вредности на Друштвото .....	11
2.3.	Поделба на овластувањата и одговорностите и линии на известување меѓу сите вработени.....	12
2.4.	Внатрешна контрола и спроведување на внатрешна и надворешна ревизија .....	15
2.5.	Политика за следење на перформанси и наградување.....	19
2.6.	Начин на објавување на информациите за работењето на Друштво и на пензиските фондови.....	20
2.7.	Начин на исполнување на фидуцијарна должност .....	21
2.8.	Принципи и цели за инвестирање средства на пензиските фондови .....	22
2.9.	Систем на идентификација, мерење и управување со ризици .....	23
2.10.	Систем за контрола на усогласеност на работењето со прописите .....	24
2.11.	Систем за поплаки од членови и пензионирани членови .....	25
2.12.	Управување со континуитет на работењето .....	26
3.	Завршни одредби .....	26
3.1.	Донесување, измени и дополнување на Кодексот .....	26
3.2.	Стапување на сила на Кодексот .....	26

## **1. Вовед**

Со Кодексот за добро корпоративно управување на Сава пензиско друштво а.д. Скопје се уредуваат основните начела, правила и принципи за добро корпоративно управување во Сава пензиско друштво а.д. Скопје (во понатамошен текст: Друштво).

Корпоративно управување во Друштвото претставува збир на правила со кои се уредуваат начинот, постапките и процесите преку кои Управниот, Надзорниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица во Друштвото, донесуваат одлуки во врска со управувањето на Друштвото и пензиските фондови со кои управува - Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус (во понатамошен текст: пензиските фондови) и начинот како се следи имплементацијата на тие одлуки.

Целта на доброто корпоративно управување е обезбедување одговорност и транспарентност во работењето на Друштвото, создавање на доверба меѓу Управниот и Надзорниот одбор и заинтересираните субјекти особено членовите и пензионирани членови на пензиските фондови, подобрување на ефикасноста на работењето и намалување на ризиците од работењето на Друштвото и пензиските фондови.

Раководството на Друштвото е должно да го води Друштвото во согласност со прифатените вредности и да ги пренесува низ целата хиерархија на организација на Друштвото.

Управниот одбор на Друштвото, од една страна ги зема предвид потребите за управување и надзор на Сава Осигурителната Групација како целина а, од друга страна, ја зема предвид регулативата во Република Северна Македонија.

## **2. Правила за добро корпоративно управување**

### **2.1. Квалификации, знаења и одговорности кои ги поседуваат членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица**

Согласно овој принцип, при именување на членови на органите на Друштвото, се почитуваат утврдени правила и критериуми за именување, дефинирани со законската и подзаконската регулатива. Со Статутот на Друштвото уредени се: бројот на членовите, критериумите за именување и начинот на избор, времетраењето на мандатот на членови на органите на Друштвото.

- Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица поседуваат соодветни квалификации, експертиза и знаења, добра репутација без предизвикување на судир на интереси, чесност, компетентност и личен интегритет и ја разбираат својата улога во корпоративното управување со Друштвото.**

## **Собрание на акционери**

Собранието на акционери е највисок орган на Друштвото, преку кој акционерите на Друштвото ги остваруваат своите права и интереси во Друштвото.

Собранието на акционери на Друштвото, по правило се свикува најмалку еднаш годишно, најдоцна во рокот определен во регулативата. Собрание може да се свика и во други случаи утврдени со регулативата, Статутот на Друштво и кога тоа е во интерес на Друштвото.

Деталите за свикувањето на Собрание на Друштвото, правата на акционерите, условите за учество на Собранието и остварувањето на правата на глас се утврдени во регулативата, Статутот на Друштвото и Деловникот за работа на Собранието.

## **Надзорен одбор и Управен одбор**

Надзорниот одбор на Друштвото има водечка улога во рамките на системот на корпоративното управување, ги дефинира мисијата и целите на Друштвото, ги застапува интересите на Друштвото, обезбедувајќи заштита на сите акционери. Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на акционери на Друштвото и води грижа за балансиран состав, експертски знаења и адекватна персонална квалификација.

За член на Надзорен одбор и на Управен одбор на Друштвото може да се именува лице кое има соодветно високо образование, работно искуство од најмалку пет години во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или финансиски услуги, од кои три години работно искуство на раководна позиција, да не издржува прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во наведените области, да не издржува казна за кривично дело од областа на финансии и банкарство и предизвикување на стечај на правно лице и да поседува добра репутација со што ќе обезбедат сигурно и стабилно работење на Друштвото и пензиските фондови.

Член на Управниот одбор дополнително треба да ги познава прописите од областа на капитално финансирано пензиско осигурување, да достави програма за работење на Друштвото и пензискиот фонд од својот делокруг на работа и најмалку еден од членовите на Управниот одбор треба да има положен испит за инвестиционен советник или друг соодветен испит од надлежна институција во странство.

Одобрение за избор на член на Управен и на Надзорен одбор дава Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во понатамошен текст: Агенцијата).

Членовите на Управниот одбор треба да се вработат во Друштвото по добивање на одобрение од Агенцијата.

Член на Управниот одбор и одговорно лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања не може

- да биде член на управен одбор или на надзорен одбор или да работи како раководно лице на друго друштво за управување со пензиски фондови, странски менаџер кој е избран да управува со средствата на пензиските фондови;

- да биде член на управен одбор или на надзорен одбор или да работи како раководно лице на чувар на имот во кој се чуваат средствата на пензиските фондови.

**Член на Надзорниот и на Управниот одбор не смее:**

- да биде член на управен одбор, надзорен одбор или одбор на директори на издавач на хартии од вредност кои ги поседуваат пензиските фондови со кои управува Друштвото;
- да прима подарици или ветување за подарок од издавач на хартии од вредност кои ги поседуваат пензиските фондови со кои управува Друштвото..
- да поседува повеќе од 5% од акциите со право на глас на изведувач на хартии од вредност кои ги поседуваат пензиските фондови со кои управува Друштвото;

Постапката и критериумите за избор на кандидати за членови на Управниот одбор, како и постапката за периодично оценување на способностите и соодветноста на поединечните членови, е транспарентна и однапред дефинирана во Политика за способност и подобност на определени лица на Друштвото. Надзорниот одбор избира квалификувани и искусни кандидати за членство во Управниот одбор. Надзорниот одбор, во соработка со Управниот одбор, мора да обезбеди соодветно планирање на наследници за поединечни членови на Управниот одбор, земајќи ги предвид сите законски барања во однос на составот, назначувањето и наследувањето, како и барањата на Политиката за способност и подобност на определени лица, во однос на квалификациите и соодветноста на поединечните членови на Управниот одбор и на Управниот одбор во целина.

При оценувањето на соодветноста на кандидатите за членови на Надзорен одбор и за членови на Управен одбор, покрај барањата или ограничувањата поставени со регулативата, колку што е можно повеќе се зема предвид исполнувањето на следните услови:

- да имаат соодветен личен интегритет и деловна етика,
- да имаат сеопфатно деловно знаење,
- способни за ефективна комуникација и тимска работа,
- подготвени за континуирано образование и професионален развој.

Управниот одбор е составен од повеќе членови и како колективно тело, целта е тој да биде составен од членови кои имаат што е можно поголема соодветна обука, искуство и знаење во врска со:

- пазарот на капитално финансирано пензиско осигурување и пошироко познавање на финансискиот систем во земјата, пазарите на капитал, финансиските пазари, инвестирањето, управувањето со ризици,
- деловната стратегија и деловниот модел, продажните и маркетинг стратегии,
- управување со ризици,
- финансиски и актуарски анализи и
- регулативата и регулаторните барања.

При составување на Управниот одбор се зема предвид професионалното знаење, искуство и вештини кои се надополнуваат меѓу поединечните членови на Управниот одбор, за да можат да обезбедат ефикасно и претпазливо управување со Друштвото.

## **■ Составот и начинот на работа на Надзорниот и Управниот одбор обезбедува независно, автономно, самостојно и слободно изразување на ставовите и мислењата на секој член на овие органи**

Независното, автономното, самостојното и слободно изразување на ставовите и мислењата на членовите на Надзорниот одбор, односно Управниот одбор, не се ограничува со интерните акти на Друштвото односно не ги спречува или ограничува членовите во постапувањата во согласност со законот.

Членовите на Надзорниот одбор од своите редови избираат Претседател кој ужива висок професионален углед и највисок интегритет, посветен е на целите на Друштвото и ја ужива довербата на акционерите и другите членови. Претседателот ги свикува и претседава со седниците на Надзорниот одбор, одговорен е за водење на евиденцијата за состаноците и обезбедува ефективност во работењето.

Најмалку еден од членовите на Надзорниот одбор е независен член на Надзорниот одбор. Независноста на членот на Надзорниот одбор на Друштвото се утврдува согласно критериумите за независност определени со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

**Надзорниот одбор на Друштвото:**

- врши контрола и надзор врз управувањето со деловното работење со Друштвото и пензиските фондови што го врши Управниот одбор во текот на целата финансиска година, одговорен е да обезбеди добро работење, управување и стабилност на Друштвото и пензиските фондови, одговорен е за утврдување на стратегијата на Друштвото и пензиските фондови, навремено и точно финансиско известување на Агенцијата, утврдување на деловните приоритети и насочување на Управниот одбор. Притоа постапува во согласност со регулативата во Р.Северна Македонија, Статутот и другите интерни акти на Друштвото;
- го дефинира профилот на членовите на Управниот одбор, посветува должно внимание при планирање на нови членови и ги запазува законските критериуми.

Се состанува најмалку пет пати годишно, обично по завршувањето на секој квартал од финансиската година, кога ги разгледува годишните и периодичните извештаи за работењето, а една седница е наменета за одобрување на планските документи.

**Управниот одбор на Друштвото:**

- го претставува и застапува Друштвото и пензиските фондови и раководи со нивната работа, целосно е одговорен за управувањето со Друштвото и пензиските фондови, и во своето работење е обврзан да ги земе предвид интересите на сите акционери, вработените и на сите заинтересирани субјекти;
- има најшироки овластувања во управувањето, вршењето на сите работи поврзани со водењето на работите, тековните активности и да дејствува во сите околности од име на Друштвото и пензиските фондови во рамките на предметот на работењето, освен за оние за кои е потребна согласност од Надзорен одбор.
- ги дефинира и одредува целите, вредностите, мисијата, визијата и деловната стратегија на Друштвото

Претседателот на Управниот одбор се именува од страна на Надзорниот одбор. Претседателот на Управниот одбор ужива висок професионален углед и највисок интегритет, посветен е на целите на Друштвото и ја ужива довербата на акционерите и другите членови на органите. Членовите на Управниот одбор рамноправно го претставуваат и застапуваат Друштвото и за својата работа се одговорни пред Надзорниот одбор. Претседателот на Управниот одбор ги свикува состаноците, претседава со ниви обезбедува ефективност во работењето.

Членовите на Надзорниот одбор и членовите на Управниот одбор се должни активно да учествуваат во работата на седниците, редовно да присуствуваат и нивното постапување да биде мотивирано со совесност и чесност, слободно да ги изразуваат своите ставови и мислења во врска со дневниот ред и другите прашања и отворено да дискутираат за искажаните ставови. Управниот одбор ја постигнува оптималноста во работењето преку обезбедување на соодветна структура на вработени и со внимателно ракување со финансиските средства. Притоа, постапува во согласност со регулативата, Статутот и интерните акти на Друштвото.

- Членовите на Надзорниот и Управниот одбор постапуваат врз основа на целосна информираност, со внимание на уреден и совесен стопанственик и во интерес на членовите и пензионираните членови на пензиските фондови со кои управува Друштвото.
- Членовите на Надзорниот, Управниот одбор и одговорно лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања имаат соодветна управувачка и оперативна компетентност заради извршување на должностите кои им се дodelени и секогаш се информирани за прашањата кои се однесуваат на нивниот делокруг на работа.

Членовите на Надзорниот одбор, на Управниот одбор, раководните лица, одговорните лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања на Друштвото ги поседуваат следните особини:

- чесност, компетентност, способност за независна оценка и силен и личен интегритет;
- секогаш се информира и едуцира за прашањата кои се однесуваат на нивниот делокруг на работа;
- ја разбираат својата улога во корпоративното управување на Друштвото;
- ја исполнуваат фидуцијарна должност, да работат единствено во корист на интересите на членовите и на пензионираните членови на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд. Должноста ја спроведуваат со примена на високи стандарди на етика и интегритет и без конфликт на интереси и да обезбедат нивна примена од страна на секој вработен и ангажирано лице во Друштвото;
- имаат соодветна управувачка и оперативна компетентност заради извршување на должностите кои им се дodelени и секогаш да се информира за прашањата кои се однесуваат на неговиот делокруг на работа.

Според принципот на добро корпоративно управување, управувањето со Друштвото се реализира по пат на отворена дискусија како во самите одбори, така и во соработката помеѓу Управниот и Надзорниот одбор.

Во текот на извршувањето на своите должности, членовите на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор може да се потпираат на информации, мислења или извештаи подготвени од независни правни советници, независни овластени сметководители и овластени ревизори и други лица, за кои се верува дека се доверливи и компетентни за работите што ги вршат.

- Управниот одбор на Друштвото определува лица со посебни одговорности и овластувања и раководни лица и го надгледува нивното работење. Лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица треба да поседуваат стручност и способност да раководат со активностите кои се во делокруг на нивните надлежности и да спроведуваат ефикасно следење на работењето на вработените кои се директно одговорни пред нив. Овие лица во рамките на своите надлежности ги дефинираат и распределуваат должностите и одговорностите на вработените и постојано го надгледуваат нивното остварување.

Одобрение за именување на лице кое се предлага да биде одговорно за инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања дава Агенцијата.

Кандидатите за раководни лица или друго лице кое се предлага да биде одговорно за инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања:

- поседуваат соодветно високо образование, лиценци, квалификации и знаења, соодветно работно искуство, (т.е. способност)
- имаат добра репутација со што обезбедуваат сигурно и стабилно работење, поседуваат чесност, компетентност и личен интегритет (т.е. соодветност) и ја разбираат својата улога во корпоративното управување на Друштвото;

Раководно лице или друго лице кое е одговорно за инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања мора секој судир на интереси веднаш да го открие на Управниот одбор.

Управниот, односно Надзорниот одбор, може да побараат од раководните лица, односно надворешни советници, да присуствуваат на седниците, доколку сметаат дека е потребно заради добивање на релевантни информации.

- Заради обезбедување на ефикасност во одлучувањето на Надзорниот одбор на Друштвото, Управниот одбор го информира Надзорен одбор за сите прашања кои се од надлежност на Надзорниот одбор. Информациите кои ги доставува Управниот одбор се навремени, точни, целосни и лесно разбираливи

Статутот и другите акти на Друштвото ги обврзуваат членовите на Управниот одбор навремено да поднесуваат потполни, точни и сигурни информации до Надзорниот одбор. Материјалите по точките од предложениот Дневен ред треба да се подгответи и навремено доставени до сите членови на Надзорниот одбор, со цел подготовка на членовите за конструктивна дискусија на седницата.

Акционерите имаат право да бидат информирани од Управниот одбор за активностите и работењето на Друштвото.

Управниот одбор најмалку еднаш во три месеци му поднесува на Надзорниот одбор писмен извештај за работењето на Друштвото и пензиските фондови, а по истекот на деловната година поднесуваат и годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото и пензиските фондови.

Управниот одбор редовно го информира Надзорниот одбор за сите релевантни прашања за развојот на настаните, неодложно го информира во случаите предвидени со законската регулатива, за кои било околности кои би можеле да имаат материјален ефект на профитабилноста и ликвидноста на Друштвото и пензиските фондови, за настан од поголемо значење и за сите околности за кои Управниот одбор ќе оцени дека би можеле да имаат поголемо значење за работењето на Друштвото и пензиските фондови.

Управниот одбор редовно (најмалку еднаш квартално), сеопфатно и точно известува до Надзорниот одбор за:

- спроведување на деловната политика и други начелни деловни прашања,
- профитабилноста на Друштвото, особено профитабилноста на сопственичкиот капитал,
- текот на работењето, особено прометот, финансиската состојба и солвентноста,
- трансакции кои можат значително да влијаат на профитабилноста и солвентноста на Друштвото и
- сите значајни ризици кои имаат или би можеле да имаат значително влијание врз адекватноста на капиталот на Друштвото.

Надзорниот одбор, како и секој од членовите, има право и обврска да ги побара сите релевантни информации од Управниот одбор, внатрешниот и надворешниот овластен ревизор со цел адекватно негово информирање.

Надзорниот одбор може, во согласност со закон, да назначи една или повеќе комисии кои се занимаваат со однапред одредени области, анализираат конкретни прашања, подготвуваат предлози за одлучување на Надзорниот одбор, се грижат за нивно спроведување и извршуваат други стручни задачи при што стручно ја поддржуваат работата на Надзорниот одбор. Без оглед на назначувањето на комисијата, одлучувањето останува во надлежност на Надзорниот одбор.

**■ Надзорниот одбор и Управниот одбор на Друштвото најмалку еднаш годишно вршат проценка на исполнување на условите кои членовите треба да ги исполнуваат согласно закон и донесуваат заклучоци за својот состав, број и должности.**

Надзорниот одбор периодично врши проценка на исполнувањето на условите кои членовите на Надзорниот одбор треба да ги исполнуваат согласно закон и донесува заклучоци за својот состав, бројот и должностите. Ако бројот на членовите на Надзорниот одбор се намали под бројот определен со Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор може да го пополни неговиот состав со избор на вршител на должноста на член на Надзорен одбор до наредното Собрание.

**■ Надзорниот одбор најмалку еднаш во годината врши оценка на работењето на Управниот одбор на Друштвото која се состои од оценка на:**

- Постигнување на стратешките цели на Друштвото;
- Спроведување на деловниот план и програма за работење на Друштвото и пензиските фондови;
- Спроведување на Инвестиционите стратегии на пензиските фондови;
- Структура и функционирање на системите за внатрешна контрола и управување со ризици;
- Примена на интерните правила и процедури;
- Квалитет на процесите за финансиско известување;
- Усогласеност на работењето на членовите на Управниот одбор со законите и подзаконските акти.

Со процесот на оценување на работењето на Управниот одбор се овозможува увид во силните страни и слабостите на Управниот одбор, при што добиените информации можат да бидат употребени во случаи кога се утврдуваат потребите за обука на членовите, и тоа како колективна, така и индивидуална.

**■ Управниот одбор најмалку еднаш годишно врши оценка на работењето на секој вработен и работно ангажиран во пензиското друштво.**

Управниот одбор посветува посебно внимание на вработените и работно ангажираните лица при управувањето со човечките ресурси во Друштвото и редовно врши оценување на работењето. Во овој контекст, Друштвото има донесено интерни акти. Процесот на мерење на работната успешност во Друштвото е составен од годишен разговор (интервју) со работникот, мерење на остварените резултати и оценување на работната успешност во изминатиот период и поставување на мерливи работни цели (планови) на работникот за следен период.

**■ Надзорниот одбор на Друштвото најмалку еднаш во годината врши самоевалуација односно оценка на сопственото работење и ги идентификува ризиците и слабостите во своето работење и за тоа го известува Собранието на акционери на Друштвото.**

Самоевалуацијата опфаќа оцена на квалитетот на сопствената работа на членовите на Надзорниот одбор, учеството на секој од членовите во работата на органот од аспект на присуство на седници и конструктивен придонес во дискусији и донесување на одлуки, работата на поединчните членови и Надзорниот одбор во целина, потенцијален судир на интереси на поединчни членови, независност во одлучувањето и идентификува клучни области каде е потребно подобрување.

**■ Членовите на Надзорниот, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица во Друштвото имаат услови за континуирана обука преку нивно запознавање со меѓународните искуства и добрите практики на управување со Друштвото и пензиски фондови, особено во областите каде се констатирани слабости и потреба од унапредување.**

Политика на Друштвото е:

- да овозможи континуирана обука на членовите на Надзорниот и Управниот одбор што претставува клучен фактор за успех на развојот на компетентен, едуциран и активен одбор кој е во тек со промените во правната и регулативната рамка како и со добрите

практики на современото управување. Воедно Друштвото обезбедува услови за нивна континуирана обука преку нивно запознавање со меѓународни искуства.

- да обезбеди услови за континуирана обука, на лицата со посебни права и одговорности и раководните лица преку размена на искуства и практики во рамките на Групацијата Сава Рe, присуство на семинари, конференции, работилници.
- да го насочи своето внимание кон усвршување и грижа за професионално и стручно усвршување и на вработените, континуирано да се грижи за едукација на вработените, за нивна мотивација, социјална сигурност и личен напредок препознавајќи дека инвестирањето во квалификуван кадар е основата за долгочлен успех.

## **2.2. Професионални стандарди и корпоративни вредности на Друштвото**

- Членовите на Надзорниот и Управниот одбор ги утврдуваат и го следат исполнувањето на професионалните стандарди и корпоративните вредности на Друштвото и со нив ги запознаваат сите вработени.**

Управниот одбор има изготвено, а Надзорниот одбор има одобрено, Етички кодекс на Друштвото. Етичкиот кодекс еднакво се применува на членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, на лицата со посебни овластувања и одговорности, раководните лица и останатите вработени во Друштвото. Професионалните стандарди и корпоративни вредности на лица со добра репутација, се однесуваат најмалку на следното:

- Спречување на судир на интереси;
- Спречување на злоупотреба на информации добиени како резултат на службена положба;
- Професионализам во работењето.

- Врз основа на принципите утврдени во Етичкиот кодекс на Друштвото, Управниот одбор има усвоено Процедура за управување со судир на интереси и применува јасни правила и процедури со кои се идентификуваат потенцијалните судири на интереси и ги дефинира мерките и активностите кои ќе ги преземе во случај на постоење на судир на интереси.**

Вработените во Друштвото треба да избегнуваат ситуации кои би можеле да поттикнат судир на интереси. Управниот одбор има донесено интерни акти со кои се идентификуваат потенцијалните судири на интереси и се дефинираат мерките и активностите кои се преземаат во случај на судир на интереси..

Членовите на Надзорниот одбор го информираат Надзорниот одбор за секој судир на интереси што настанал или може да настане при извршувањето или во врска со извршувањето на нивната функција. Дополнително, секој член на надзорниот одбор мора да го информира Надзорниот одбор за неговото можно членство во управните или надзорните органи на други компании.

Членовите на Надзорниот одбор се свесни дека постоењето на значителен судир на интереси или постоење на очигледен судир на интереси може да биде причина за престанок на мандатот на членот.

Секоја година, членовите на Надзорниот одбор пополнуваат и прашалник за поврзани лица. Надзорниот одбор се обврзува да ги земе предвид можните судири на интереси при изборот на кандидати за членови на Надзорниот одбор: кандидат каде веќе постои судир на интереси од таков карактер што може значително да влијаат врз неговото одлучување и работење, нема да биде предложен на собрание за избор во надзорен одбор.

Секоја година, членовите на Управниот одбор пополнуваат прашалник за поврзани лица. Членот на Управниот одбор мора секој судир на интереси веднаш да го открие на Надзорниот одбор и да ги извести другите членови на Управниот одбор. Членот на Управниот одбор исто така му открива на Надзорниот одбор негово евентуално членство во интересни здруженија, друштва и други организации.

Членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на Друштвото изјавуваат дека се согласни да ги извршуваат функциите и да ги задоволат сите услови пропишани со ЗДКФПО вклучувајќи повлекување од која било функција што претставува судир на интерес и е забранета со ЗДКФПО.

Управниот и Надзорниот одбор, како и сите вработени во Друштвото, работат во согласност со корпоративните вредности, високите етички стандарди и ги земаат предвид интересите на сите засегнати страни. Со имплементирање на соодветни стандарди за професионално и одговорно однесување во Друштвото, може да се намалат ризиците на кои е изложено. Доколку на овие стандарди им се даде висок приоритет, особено ќе се намалат оперативните ризици и репутациските ризици. Етичкиот Кодекс, ќе придонесе за зголемување на уледот, финансиската стабилност, ефикасноста и профитабилноста на Друштвото.

### **2.3. Поделба на овластувањата и одговорностите и линии на известување меѓу сите вработени**

- Надзорниот и Управниот одбор на Друштвото имаат донесено интерни правила и процедури со кои јасно се разграничува улогата, овластувањата и одговорностите на членовите на Надзорниот и Управниот одбор на Друштвото и се обезбедува разбиралива, транспарентна и документирана постапка на донесување на одлуки врз основа на добра информираност и јасна и конзистентна поделба на одговорностите.

Поделбата на надлежностите, овластувањата и одговорностите во рамките на Надзорниот и Управниот одбор на Друштвото и постапките на донесување на одлуки се уредени со Статутот, Деловниците за работење и надлежност на Управен односно Надзорен одбор, и интерните акти на Друштвото.

Друштвото има донесено Правилник за организациона структура, Правилник за систематизација на работни места и Правилник за овластување и потпишување во кои точно се определени работните задачи, надлежности, одговорности и овластувања на секој вработен и се овозможува воспоставување на успешен систем на поставување цели, донесување одлуки и соодветно следење на извршувањето на одлуките и реализација на целите на Друштвото.

Управниот одбор, одредени овластувања што произлегуваат од правата на застапување и претставување на Друштвото, со посебна одлука односно овластување може да ги пренесе на лица со посебни права и одговорности или на други вработени во Друштвото.

Лицата на кои се однесува овој Кодекс, треба да подразбираат не само исполнување на задачите кои им се доверени од нивните претпоставени, туку и помагање, советување, отвореност и транспарентност во односите со претпоставените и колегите. За работата која е во тек секој вработен треба да ги информира засегнатите колеги.

Добра структура на корпоративно управување е онаа во која е воспоставен успешен систем на поставување на цели, донесување одлуки и соодветно следење на извршувањето на одлуките и исполнувањето на целите на Друштвото. За таа цел, Друштвото има воспоставено ефикасни оперативни механизми за обезбедување на вистинито, благовремено, сеопфатно и рамноправно информирање на сите членови на Управниот одбор. Воедно, Надзорниот и Управниот одбор соработуваат на трајна и документирана основа, за да обезбедат разбиралива, транспарентна и документирана постапка на донесување одлуки и заради утврдување на најважните прашања од работењето на Друштвото.

**■ Надзорниот одбор и Управниот одбор работите од својата надлежност ги извршуваат согласно закон и јасно дефинирани интерни писмени правила и процедури кои обезбедуваат седниците да бидат добро организирани со навремено доставени соодветни материјали и обезбедуваат активно учество на сите членови.**

Надзорниот и Управниот одбор, работите од својата надлежност ги извршуваат согласно Законот за трговските друштва, законските и подзаконските акти за задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Статутот и другите акти на Друштвото.

Надзорниот и Управниот одбор на Друштвото работат и одлучуваат согласно Деловниците за работа со кој се регулира начинот на работа, надлежностите, свикувањето, организирањето и одржувањето на седниците, се уредува седниците да бидат добро организирани, редовно да се одржуваат со активно учество на сите членови и се дефинираат должностите и одговорностите на органите.

Седниците се свикуваат со писмена покана до сите членови на Надзорен одбор односно Управен одбор, во кое се наведуваат времето и местото на одржување на седниците. Членовите на Надзорниот одбор односно Управниот одбор навремено се покануваат на седниците, им се обезбедува доволно време да ги разгледаат сите материјали кои ќе бидат предмет на разгледување се подготвуваат за конструктивна дискусија на седницата, земаат максимално учество во расправите и во процесот на донесување на одлуките. Информациите и податоците содржани во материјалите се со висок квалитет.

Секој член на Надзорниот одбор односно на Управниот одбор е должен активно да учествува во работата на Надзорниот односно Управниот одбор, да поставува прашања, дава коментари, согледувања, предлози или други сугестиии, а неговото постапување треба да биде мотивирано со совесност и чесност со цел да придонесе за поуспешно функционирање и работење на Друштвото.

Членовите на Управниот одбор присуствуваат на седниците на Надзорниот одбор и согласно своите дефинирани надлежности даваат образложение за материјалите кои се доставени до членовите на Надзорен одбор.

Управниот односно Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок (кореспондентски) со давање на писмена согласност од страна на сите членови на Управниот односно Надзорниот одбор за одлуката/актот којшто се донесува без одржување на состанок.

Управниот одбор може да одлучува и надвор од седниците, секојдневно, за прашања кои се во согласност со законските прописи и донесените интерни акти на Друштвото.

Членовите на Управниот и Надзорниот одбор должни се одлуките да ги донесуваат објективно и независно и при одлучување и извршување на своите обврски да постапуваат со честност, интегритет, да избегнуваат судир на интереси и интересите на Друштвото и пензиските фондови да ги стават пред своите лични интереси.

Членовите на Надзорниот и Управниот одбор при донесување на одлуките гласаат без да бидат водени од свои лични интереси или од интересите на поединечни акционери, туку врз основа на објективни факти, во интерес на доброто работење на Друштвото и пензиските фондови и во согласност со законската регулатива. Воедно, не треба да гласаат по точките од дневниот ред доколку не се добро информирани за истите или не ги разбираат во целост.

Управниот одбор е одговорен за имплементација на одлуките на Собранието на акционери, Надзорниот одбор и одлуките кои самиот ги носи.

**■ Друштвото поседува ефикасни линии на известување и комуникација кои даваат сигурност дека секој поединец во Друштвото ги разбира и се придржува кон процедурите за одговорности и должности, како и дека сите информации се достапни до соодветните нивоа на вработени.**

Друштвото има воспоставено соодветно дефинирани одговорности и ефикасни линии на известување и комуникација меѓу сите вработени во Друштвото и со надворешните институции.

Со интерните акти на Друштвото, детално се определува содржината, начинот, роковите и одговорни лица за известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Друштвото се залага за добра и сеопфатна соработка со Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување , како и со други регулятори и државни органи и да ги почитува одлуките на овие органи.

Линиите на известување и комуникација во Друштвото се темелат на принципи, и тоа: почитување на важечката регулатива, регуларно и навремено известување за сите информации од значење за Друштвото, користење на ефикасни средства за комуникација за брз и едноставен пристап до информациите, сеопфатност, вистинитост и документираност на информациите.

Вработените во Друштвото благовремено се известуваат за промени во законите и прописите преку е –mail со доставување на електронско издание на службен весник, за донесување на нови интерни акти на Друштвото и за секоја измена и дополнување на актите на Друштвото преку интерната веб страна (инфонет).

Членовите на Управниот одбор имаат пристап до информациите што им се потребни за целосно и правилно да ги вршат своите должности, односно Друштвото има механизам кој осигурува дека членовите на Управниот одбор ќе ги добијат информациите за најважните деловни и финансиски случајувања во Друштвото, како и за други настани кои би можеле да имаат влијание врз интересите на акционерите.

- Процесот на известување овозможува членовите на Управниот одбор да примаат соодветни, навремени, точни, целосни и лесно разбираливи информации за работењето на Друштвото и на пензиските фондови за да можат ефикасно да делегираат одговорности за вработените, како и да го контролираат нивното исполнување.

Делегирањето подразбира пренесување на работните задачи од страна на членовите на Управниот одбор на други вработени, при што крајната одговорност останува кај оној кој истата ја пренел, што не ја исклучува одговорноста за извршување на работната задача на оној на кого му е делегирана.

Успешно делегирање одговорности и работните задачи на вработените се базира на следниве принципи:

- Јасно дефинирање на очекуваниот резултат и временската рамка за извршување на задачата;
- Јасно идентификувани пречки и ограничувања;
- Обезбедена соодветна поддршка од член на Управен одбор;
- Навремено меѓусебно информирање за текот на активностите при реализација на задачите преку постојана комуникација и набљудување.

Управниот одбор и лицата со посебни права и одговорности даваат инструкции на колегите со кои што работат односно на останатите вработени, за начинот на соработка и комуникација, усно или писмено, на начин кој е разбиралив.

## **2.4. Внатрешна контрола и спроведување на внатрешна и надворешна ревизија**

### **2.4.1. Внатрешна контрола**

- Надзорниот и Управниот одбор обезбедуваат ефикасен процес на внатрешна контрола и ефикасно спроведување на внатрешната и надворешната ревизија.
- Ефикасна внатрешна контрола во Друштвото се остварува преку континуирано следење, идентификување и управување со ризиците на кои е изложено и кои може негативно да влијаат врз остварувањето на поставените цели на Друштвото.
- Внатрешната контрола се спроведува од страна на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности, раководните лица и другите

вработени во Друштвото и подразбира активно познавање на својата улога во процесот на внатрешната контрола од страна на секој вработен во Друштвото.

- Внатрешната контрола е јасен и разбирлив дел од описот на задачи на секој поединец во Друштво и тоа во вид на: политики, процедури, писмени правила, софтвери и програми, делегирање на овластувања, работни задачи, задачи содржани во менаџерски и други договори, организација и слично.
- Внатрешна контрола како континуиран процес обезбедува разумна сигурност за постигнување на следните цели:
  - Заштита на вредноста на средствата на Друштвото и пензиските фондови со кои управува од: измама, неовластено стекнување, употреба или погрешно прикажување;
  - Остварување на соодветен принос во однос на преземениот ризик, од инвестирањето на средствата на пензиските фондови со кои управува Друштвото;
  - Изработка на точни и навремени финансиски извештаи и точност и потполност на сметководствената евиденција на Друштвото и на пензиските фондови со кои управува;
  - Зголемување на ефикасноста на целокупното работење на Друштвото, унапредување на ефикасноста на управувањето, со посебен акцент на управувањето со ризиците, како и усогласеност со законите, актите и интерните процедури и политики на Друштвото;
- Управниот одбор на Друштвото е одговорен за воспоставување на соодветна средина за ефикасно функционирање на процесот на внатрешна контрола, за постојаното следење на ефикасноста на овој процес и обезбедува услови за целосно и навремено информирање за позначајните случајувања во Друштвото.
- Ефикасноста на процесот на внатрешна контрола постојано се оценува и унапредува во Друштвото.

Системот за внатрешна контрола во Друштвото има за цел да ги идентификува, мери, следи и управува со ризиците на сите нивоа на работење, вклучително и известување за ризиците на кои Друштвото е или би можело да биде изложено во своето работење. Истовремено, системот за внатрешна контрола во Друштвото обезбедува усогласеност на работењето со внатрешните правила и ги исполнува законските барања и барањата на другите прописи од областа на управувањето со ризици. Важно е вработените да ја разберат важноста на внатрешните контроли и да бидат активно вклучени во процедурите за спроведување на внатрешните контроли. Постапките за известување до раководството во Друштвото за било какви проблеми, отстапувања, непочитување на етичкиот кодекс или други прекршувања на интерните акти или незаконски дејствија, Друштвото се стреми да бидат недвосмислени, јасни и достапни за сите вработени.

Подетални правила на системот за внатрешна контрола се утврдени во интерните акти на Друштвото.

#### 2.4.2. Внатрешна ревизија

- Надзорниот одбор на Друштвото има воспоставено Сектор за внатрешна ревизија, како независен организациски дел во Друштвото, издвоен функционално и организациски од останатите делови на Друштвото, кој за својата работа одговара пред Надзорниот одбор. Внатрешна ревизија во Друштвото претставува независна активност на давање објективно уверување и совет, воспоставена со цел да придонесе за унапредување на работењето на Друштвото и на пензиските фондови. Таа помага во остварување на целите на Друштвото и пензиските фондови,

**применувајќи систематски, дисциплиниран пристап за процена и подобрувањето на ефективноста на процесите за управување со ризикот, контролата и управувањето на Друштвото.**

Организиската поставеност, правата, одговорностите и односите со другите организациски делови во Друштвото, како и одговорноста и условите за назначување на внатрешен ревизор ги уредува Надзорниот одбор.

Со ревизијата се дејствува превентивно за да се спречи неправилното работење, навремено откривање и укажување на неправилности во работењето и друго.

**■ Внатрешната ревизија ги спроведува контролните активности врз основа на Годишниот план за работа за наредната година.**

Планирањето на ревизорските прегледи првенствено е засновано на анализа и оценка на ризиците на сите процеси карактеристични за Друштвото и фондовите.

Внатрешната ревизија врши постојана и целосна контрола на законитоста и ажурноста на работењето на Друштвото, особено на управувањето со средствата на пензиските фондови преку, но не ограничувајќи се на:

- оцена на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна контрола;
- оцена на поставеноста на информациониот систем;
- оцена на точноста и веродостојноста на финансиските извештаи на друштвото и задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд;
- проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето согласно со закон и подзаконските акти од соодветната област;
- следење на почитувањето на прописите, политиките и процедурите од областа на работење на друштвото, вклучувајќи ги и политиките за управување со ризик и етичкиот кодекс на друштвото;
- оцена на системите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;
- оцена на услугите што друштвото ги добива од надворешни соработници;
- процена на општата ефикасност на работењето на Друштвото;
- оцена на процесот на управување со ризици и
- оцена на процесот на исплата на пензии и пензиски надоместоци преку програмирани повлекувања, еднократни исплати и повеќекратни исплати.

**■ Внатрешната ревизија, при спроведување на контролните активности, ќе даде посебен акцент на процесот за управување со ризици, со посветување на поголемо внимание на поризичните подрачја на работење.**

Доколку во текот на годината се појават неправилности во одреден сегмент од работењето, можат да бидат инициирани и вонредни равизии.

После секој завршен преглед, внатрешната ревизија доставува конечни ревизорски извештаи до Управен одбор и одговорните лица во ревидираните организациони единици, во кои укажува на одредени слабости, недостатоци и можни ризици, препорачува мерки за нивно отстранување или ублажување, дава предлози за одредени подобрувања на ефективноста на процесите, контролните системи и општата ефикасност на работење на Друштвото и фондовите.

За позначајните констатации, ризици и препораки од ревизорските прегледи, на квартална основа го известува Надзорниот одбор на Друштвото, како и за тековниот статус на отворените препораки, мерките и активностите на Управниот одбор за нивна реализација.

Внатрешната ревизија во својата работа се води од принципите на независност и објективност, чесност, стручност и професионална компетентност и стандардите за внатрешна ревизија.

- Внатрешната ревизија ги извршува своите активности во согласност со закон, Правилникот за начинот на добро корпоративно управување на пензиските друштва на Агенцијата, меѓународни стандарди за внатрешна ревизија, Етичкиот кодекс на Друштвото, Кодексот за добро корпоративно управување на Друштвото и согласно своите интерни акти и насоки од Групацијата Сава Рe.

Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица и останатите вработени придонесуваат за зголемување на ефикасноста на внатрешната ревизија во Друштвото преку:

- обезбедување на целосна независност при спроведувањето на внатрешната ревизија;
- обезбедување на услови за објективност и неутралност во спроведувањето на внатрешната ревизија преку исклучување на можноста за ангажирање на вработените во оваа организациона единица да извршуваат други работни задачи;
- обезбедување на услови за пристап до сите документи и информации неопходни за извршување на внатрешната ревизија и можност за комуникација со било кој вработен во Друштвото;
- навремено и ефикасно спроведување на препораките на внатрешната ревизија и ангажирање на внатрешната ревизија за оценка на ефикасноста на процесите и внатрешните контроли и системите на управување со ризиците.

Вработените во Секторот за внатрешна ревизија ја извршуваат исклучиво функцијата на внатрешен ревизор. Најмалку еден од вработените во Секторот за внатрешна ревизија е овластен ревизор.

Управниот одбор обезбедува услови според кои Секторот за внатрешна ревизија е целосно и навремено информиран за позначајните случаувања во Друштвото, за воведувањето нови производи и за други оперативни промени.

#### 2.4.3. Надворешна ревизија

- Друштвото има усвоено Политиката за избор и обезбедување на независност на ревизорот на финансиските извештаи на Друштвото и пензиските фондови од страна на Собранието на акционери на Друштвото, на предлог на Надзорен одбор, која ги содржи принципите за избор на надворешен ревизор, начинот на обезбедување на независност на ревизорот и користењето на услугите.
- Собранието на акционери на Друштвото избира надворешен овластен ревизор со добри референци кој ќе работи во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, со Кодексот за етика на професионални сметководители утврдени од

**страна на Меѓународната федерација на сметководители, со соодветниот пропис со кој се регулира содржината на ревизијата на работењето и годишните финансиски извештаи на Друштвото и со други прописи со кои се регулира работењето на надворешниот ревизор.**

Друштвото избира надворешен овластен ревизор, кој не е поврзано лице со Друштвото или со акционер на Друштвото, странски менаџер на средствата или чуварот на имот и на кој во последните три години не му се изречени мерки од страна на Институтот на овластени ревизори. Ист надворешен ревизор може да изврши најмногу три последователни годишни ревизии за Друштвото и фондовите.

Независноста на избраното Друштво за ревизија е суштинска за спроведувањето на длабинска и непристрасна ревизија, при што не е дозволено постоење на пристрасност и необјективност.

## **2.5. Политика за следење на перформанси и наградување**

- Надзорниот одбор има усвоено и применува транспарентна, конкурентна, фер и одговорна политика за следење на перформанси и наградување во Друштвото.

**Политиката за следење на перформанси и наградување** на членовите на Надзорен и на Управен одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности, раководните лица и вработените во Друштвото, ја донесува Надзорниот одбор, а ја одобрува Собранието на акционери.

- Во Политиката за следење на перформанси и наградување содржи правила и критериуми за определување на наградите, годишните бонуси и останати парични и непарични примања за членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и сите вработени во Друштвото.
- Со Политиката за наградување се обесхрабрува прекумерно преземање на ризици, се стимулира обезбедување на долгорочен одржлив раст на вредноста на Друштвото и на пензиските фондови, предмет е на периодична оценка и анализа и се прилагодува на финансиските можности на Друштвото и на пензиските фондови.

На членовите на Надзорниот одбор им припаѓа награда за учество и работа на седниците, како и надомест на патни трошоци за седниците во висина која е одредена со актот на Друштвото. Собранието со одлука ја определува наградата како месечен паушал или паушал по состанок на членовите на Надзорниот одбор, односно определува дали и кои членови имаат право на награда.

Надзорниот одбор на Друштвото согласно законските прописи со секој од членовите на Управниот одбор на Друштвото, посебно склучува менаџерски договори со кои се уредуваат надлежностите, обврските, правата, платата и висината на премијата за лично осигурување, учество во добивка, отпремнина и друго.

Членовите на Управниот одбор имаат право на плата. За нивната работа им се одобрува работна успешност врз основа на остварени резултати од работењето за претходната година во висина определена од страна на Надзорниот одбор, а Собранието на акционери може со

одлука да им одобри учество во добивката (деловна успешност), во согласност со одредбите од Статутот и од Законот.

За да ги поттикнува вработените на достигнување на високи стандарди во исполнувањето на професионалните задачи и обврски, Друштвото применува Процедура за поставување цели, вреднување и промоција на вработените, работно ангажираните лица и управување со таленти во Друштвото.

## **2.6. Начин на објавување на информациите за работењето на Друштво и на пензиските фондови**

- Надзорниот и Управниот одбор се одговорни за транспарентно, навремено и точно објавување на информациите кои се однесуваат на работењето на Друштвото и пензиските фондови.

Друштвото, најмалку еднаш во годината, изготвува Извештај за работењето на Друштвото и на пензиските фондови со кои управува.

- Управниот одбор е одговорен за изготвување и објавување на Извештајот, кој содржи, најмалку:
  - информации и податоци за составот и функционирањето на Надзорниот и на Управниот одбор и останатите органи во Друштвото кои учествуваат во донесувањето на одлуките за инвестирање на средствата на пензиските фондови, (постапката за именување и разрешување на членовите, нивните квалификации, критериуми за независност на член на Надзорниот одбор, дефинирањето на материјалниот интерес и деловниот однос со Друштво, обврските и одговорностите на членовите на Надзорниот и Управниот одбор и другите органи);
  - информации и податоци за организационата структура на Друштвото;
  - акционерска структура на Друштвото;
  - трансакциите со поврзани лица, согласно член 3 став (2) од Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско друштво;
  - информации и податоци поврзани со примена на кодексот за добро корпоративно управување на Друштвото и објаснување на усогласеноста односно неусогласеноста на корпоративното управување на Друштвото со неговиот кодекс;
  - податоци за висината на вкупните примања на членовите на Надзорниот, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности, раководните лица, консултанти за работењето на Друштвото и пензиските фондови како и други обврски кон овие лица;
  - податоци за остварената добивка на Друштвото и
  - податоци за перформансите на пензиските фондови претставени преку споредба на остварениот номинален и реален принос и во однос на дефинирианиот репер во инвестиционата стратегија.

Друштвото објавува податоци и информации во врска со работењето на Друштвото и пензиските фондови врз основа на следните принципи: разбираливост, точност, редовно ажурирани, навремени и лесно достапни за сите субјекти на кои им се потребни.

Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото, по нивно усвојување од страна на Собранието на акционери, финансиските извештаи на пензиските фондови како и другите податоци и информации утврдени со законската и подзаконската регулатива, Друштвото ги објавува на својата веб страница.

Членовите на пензиските фондови добиваат редовни и детални извештаи за своите средства, а Друштвото редовно ја известува јавноста и членовите за своите активности.

Друштвото е должно да има Информативен проспект за пензиските фондови со кои управува, кој содржи целосни, точни и објективни податоци за пензиските фондови и Друштвото и го објавува најдоцна до 31 март секоја тековна година, со состојба на 31 декември претходната година, на веб страната на Друштвото и во еден од најтиражните дневни весници што се дистрибуира на целата територија на Република Северна Македонија.

При објавување на сите информации и податоци, Друштвото води сметка да не се повредат одредбите од законската и подзаконската регулатива за задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за заштита на лични податоци.

Акционерите на Друштвото имаат неприкосновено право да бидат навремено и точно известени за активностите, работењето и состојбите во Друштвото и пензиските фондови.

За Друштвото, медиумите претставуваат важен мост со пошироката јавност и членовите. На прашања одговараме во договорениот рок, комуницираме отворено и пред се во согласност со принципите на еднообразно информирање. На важни настани испраќаме соопштенија за печат или организираме прес-конференции.

**■ Надзорниот одбор го контролира транспарентното, навремено и точно објавување на информациите кои се однесуваат на работењето на Друштвото и на пензиските фондови.**

## **2.7. Начин на исполнување на фидуцијарна должност**

**■ Фидуцијарната должност во Друштвото се спроведува со примена на високи стандарди на етика и интегритет и без судир на интереси и обезбедува нејзина примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во Друштвото.**

**■ Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, одговорно лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања и орган на Друштвото:**

- имаат фидуцијарна должност да работат единствено во корист на интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови; Должноста ја спроведуваат со примена на високи стандарди на етика и интегритет и без судир на интереси и обезбедуваат нивна примена од страна на секој вработен и ангажирано лице во Друштвото.**

- при управувањето и контролата на инвестирањето на средствата на пензиските фондови со кој управува Друштвото, применуваат степен на грижа, делотворност и вештини кои би ги применувал разумен човек при инвестирање на сопствените средства.

Друштвото континуирано ја спроведува фидуцијарната должност преку основната функција: соодветно управување со средствата на пензиските фондови во име и за сметка на членовите и пензионирани членови. Друштвото, вработените и/или други лица кои имаат поврзаност со работењето и управувањето со пензиските фондови се повереници на пензиските фондови и имаат фидуцијарен однос со пензиските фондови.

Фидуцијарната должност успешно се исполнува од страна на Друштвото со поставување на унапредена организациона структура во која е вграден систем на добро корпоративно управување, со ангажирање на професионални, компетентни високостручни кадри во сите области и промовирање на високи етички и морални стандарди во работењето.

## 2.8. Принципи и цели за инвестирање средства на пензиските фондови

- Друштвото ги инвестира средствата на пензиските фондови со кој управува согласно закон и инвестиционите стратегии, со цел остварување на највисок принос единствено во полза на членовите и пензионирани членови на пензиските фондови и преку диверзификација и финансиска анализа да се минимизира ризикот од загуби. Управниот одбор на Друштвото е одговорен за разумно, совесно и законско инвестирање на средствата на пензиските фондови и за донесување одлуки за инвестирање на средствата на пензиските фондови.

Политиката на вложувањето на средствата е одредена со Инвестиционата стратегија на Отворениот задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и Инвестиционата стратегија на Отворениот доброволен пензиски фонд Сава пензија плус кои претставуваат генерална насока за инвестирање на средствата во различни видови финансиски инструменти, притоа имајќи ја предвид долгорочната природа на пензискиот систем и инвестициониот хоризонт на членовите и пензионирани членови на пензискиот фонд, наспроти водење на политика со цел постигнување на краткорочно добри инвестициони резултати.

Лицата вклучени во процесот на инвестирање на средствата на пензиските фондови при носење на инвестиционите одлуки ги земаат предвид советите и препораките дадени од Одговорното лице за управување со ризици на пензиските фондови.

- Надзорниот одбор оценува дали одлуките на Управниот одбор за инвестирање на средствата на пензиските фондови се единствено во интерес на членовите и пензионирани членови.
- Управниот одбор на Друштвото има донесено, а Надзорниот одбор ја има усвоено Политиката за гласање и присуство на собрание на издавачи на хартии од вредност, во кои се инвестиирани средствата на пензискиот фонд.

## **2.9. Систем на идентификација, мерење и управување со ризици**

### **Клучни функции во системот за управување со ризик**

Во системот на управување со Друштвото во рамки на Сава Осигурителна Групација, во организациската структура и процесите на одлучување вградена е функција управување со ризици, функцијата внатрешна ревизија, актуарска функција и функцијата на следење на усогласеност во работењето, кои се определуваат како клучни функции во системот на управување (во натамошниот текст: клучни функции).

Во Друштвото, сите четири клучни функции се формираат во системот на управување, кои ги извршуваат своите задачи независно една од друга и од другите организациски единици во Друштвото.

Сите четири клучни функции работат заедно и редовно ги споделуваат информациите што им се потребни за нивната работа.

Носителот на клучна функција во поединечна компанија има две насоки за известување:

- до Управниот или Надзорниот одбор на Друштвото, соодветно, а доколку е утврдено и до комисии
- носител на одредена клучна функција на ниво на Сава Осигурителната Групација.

Подеталниот опсег, методот, концептот и периодичноста на известување за секоја клучна функција се регулирани со интерен акт кој ја регулира работата на поединечните клучни функции.

**■ Друштвото има воспоставено ефикасен систем на идентификација, мерење и управување со ризици во работењето на Друштвото и на пензиските фондови со кои управува.**

Функцијата за управување со ризик е одговорна за воспоставување ефикасен процес на

управување со ризик и за координација на процесите на управување со ризик и се грижи за:

- (1) функционирањето на системот за управување со ризици,
- (2) идентификување и проценка на преземените ризици,
- (3) за групирање на ризиците во заеднички профил на ризик, вклучувајќи ги меѓусебните влијанија,
- (4) редовно следење на профилот на ризик,
- (5) известување за можни опасни околности

Должностите, овластувањата и одговорностите Функцијата за управување со ризик, предвидените работни процедури и обврски, периодот и примателите на известувањето се подетално регулирани во Политиката за управување со ризици на Друштвото.

Управниот одбор има донесено:

- Стратегија за преземање ризици на Друштво, која се изготвува секоја година и се усогласува со Групациската Стратегија за управување со ризици;
- Политика за управување со ризици на Сава пензиско друштво ад Скопје, која ги дефинира општите прегледи на системот за управување со ризиците во рамките на

**Друштвото.** Надзорниот одбор ја одобрува Политиката за управување со ризиците и го контролира нејзиното спроведување;

- Методологија за управување со ризици на Сава пензиско друштво ад Скопје, која содржи постапки за управување со ризици;
- Методологија за управување со ризици на фондови.

**Управниот одбор на Друштвото има назначено:**

- Одговорно лице за управување со ризиците на пензиските фондови
- Координатор за управување со ризици на Друштвото.

Функцијата за управување со ризик мора веднаш да го открие секој судир на интереси на Управниот одбор, согласно интерните акти на Друштвото за управување со судир на интереси.

- Надзорниот и Управниот одбор се запознаени со основните ризици во работењето на Друштвото и на пензиските фондови, посветува посебно внимание на поризичните подрачја на работење на Друштвото и пензиските фондови и основните методи со кои секој ризик се идентификува, мери и управува.**

Управниот одбор игра клучна улога во системот за управување со ризик и процесот на донесување одлуки и ја носи конечната одговорност за ефективноста на процесите за управување со ризик.

Функцијата управување со ризици го известува Управниот одбор за сите нови ризици и за надминување на границите на ризикот.

- Управниот одбор при донесување на одлуките, ги има во предвид сите релевантни ризици обезбедени од одговорното лице за управување со ризици врз основа на објективна анализа на ризиците.**

## **2.10. Систем за контрола на усогласеност на работењето со прописите**

- Друштвото има воспоставено систем на контрола на усогласеност на работењето на Друштвото и пензиските фондови со прописите, по пат на старателство на прописите.**

**Управниот одбор има донесено и спроведува:**

- Политика за обезбедување и контрола на усогласеност на работењето на Друштвото и пензиските фондови со прописите и интерните акти
- Процедура за обезбедување и контрола на усогласеност на работењето на Друштвото и пензиските фондови со прописите и интерните акти

- Управниот одбор има воспоставено начин на контрола со кој ќе осигура дека процедурите соодветно се применуваат во работењето на Друштвото и пензиските фондови. Надзорниот одбор ги одобрува процедурите за контрола на усогласеноста на работењето на Друштвото со прописите и врши надзор на управувањето со ризикот од неусогласеност на работењето на Друштвото со прописите.**

Функцијата за контрола на усогласеноста во работењето особено:

- (1) се грижи за следење на усогласеноста во работењето на Друштвото и пензиските фондови со прописите и други обврски,
- (2) го информира Управниот одбор за усогласеноста на работењето со законите, подзаконските акти и интерните акти,
- (3) го проценува можнотото влијание на промените во правната средина на работењето на Друштвото и пензиските фондови,
- (4) ги идентификува и проценува ризиците за усогласеност и помага во управувањето со овие ризици.

Задачите, овластувањата и одговорностите на функцијата за контрола на усогласеноста, предвидените работни процедури и обврски, периодот и примателите на известувањето се подетално регулирани со интерните акти на Друштвото за обезбедување и контрола на усогласеност на работењето на Друштвото и пензиските фондови со прописите и интерните акти.

- Управниот одбор определува едно или повеќе лица задолжени за контрола на усогласеност на работењето на Друштвото со прописите, водејќи сметка да не предизвика судир на интереси.

Лицата задолжени за контрола на усогласеноста го известуваат Управниот одбор со писмени известувања за измените и дополнувањата на прописите, благовремено и тековно по настанатата промена или по констатирана неусогласеност.

Надзорниот одбор редовно се информира за измените на постојните или донесување на нови прописи и за усогласеноста на работењето со истите.

Друштвото доставува до Агенцијата Отчет за начинот на исполнување на обврските од областа на обезбедување на усогласеност на работењето на Друштвото со законите, подзаконските акти и интерните акти, еднаш годишно, најдоцна до 15 дена од завршувањето на деловната година.

Работите и активностите од областа на усогласеност ги следи Секторот за внатрешна ревизија и истите подлежат на редовна ревизија.

Носителот на Функцијата за контрола на усогласеноста мора веднаш да го открие секој судир на интереси на Управниот одбор, согласно интерните акти на Друштвото за управување со судир на интереси.

## 2.11. Систем за поплаки од членови и пензионирани членови

- Друштвото има воспоставено ефикасен систем за постапување по поплаки од членовите и пензионираните членови на пензиските фондови.

Управниот одбор на Друштвото има донесено Процедура за постапување по поплаки со која се уредува:

- приемот на поплаки односно начинот на поднесување на поплаки до Друштвото и видови на поплаки;
- спроведување на постапка со преземање на сите активности за, ажурно и во разумен рок, разрешување на поплаката;
- одговарање на поплаката на јасен и разбиралив начин;
- евиденција на поплаките;
- известување на Управниот одбор за сите постапки и преземени активности.

## **2.12. Управување со континуитет на работењето**

Друштвото, како дел од Сава Осигурителната Групација, воспоставува цврст систем за управување со континуитет на работењето за да обезбеди сигурност и безбедност на вработените и членовите, како и да воспостави непречено функционирање на клучните деловни процеси и да ги ограничи загубите во случај на сериозно нарушување во работењето. За таа цел, Друштвото изготвува:

- кризни планови и планови за континуитет на работењето за да се осигура дека Друштвото соодветно реагира на вонредни ситуации и дека е способно да ги одржува своите најважни работни активности во случај на прекин во нормалните работни процеси;
- планови за обновување на клучните ресурси кои му овозможуваат повторно да се воспостават нормални работни процеси во разумна временска рамка;
- планови за замена и наследување на клучни позиции.

Тестирањето на Планот на континуитет на работењето се спроведува еднаш годишно.

Друштвото мора редовно да ги ажурира плановите.

Клучните ризици и активности во случај на потенцијални инциденти се опфатени во Планот на континуитет на работењето, кој го усвојува Управниот одбор на Друштвото, а исто така мора да биде запознаена и Службата за информатичка технологија на Друштвото.

## **3. Завршни одредби**

### **3.1. Донесување, измени и дополнување на Кодексот**

Кодексот за добро корпоративно управување го усвои Собранието на акционери на Сава пензиско друштво а.д. Скопје.

Измените и дополнувањата на овој Кодекс се усвојуваат од Собранието на акционери на Сава пензиско друштво а.д. Скопје.

### **3.2. Стапување на сила на Кодексот**

Овој Кодекс стапува на сила на денот на усвојување од страна на Собранието на акционери на Сава пензиско друштво а.д. Скопје.

Со стапување на сила на овој Кодекс, престанува да важи Кодексот за добро корпоративно управување усвоен од страна на Собранието на акционери 02-1819/6/2 од 06.11.2018 година.

Овој Кодекс се објавува на интернет страницата на Сава пензиско друштво а.д. Скопје.

Претседавач  
Собрание на акционери на  
Сава пензиско друштво а.д. Скопје



## **Образложение:**

Кодексот за добро корпоративно управување е донесен од страна на Собрението на акционери на Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Подготвен согласно одредбите на:

- Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Сл.весник бр. 29/2002; 85/03;40/04;113/05;29/07;88/08;48/09;50/10;171/2010; 36/2011, 98/2012,13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018, 245/2018, 180/2019 и 103/2021 ),
- Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (Сл.весник бр.7/2008, 124/2010, 17/2011,13/2013,103/2021)
- Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување (сл. весник бр.11/2012, 147/2015, 30/2016,103/2021)
- Правилник за начинот на добро корпоративно управување на пензиските друштва донесен од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (Сл.весник бр.89/2013) и
- Политиката за управување со Сава Осигурителната Групација

Кодексот е збир од најдобри практични препораки, неговата намена е да постави добри начела, кои Друштвото треба да ги исполни.